

Народна банка на Република Македонија
ДИРЕКЦИЈА ЗА МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА И ИСТРАЖУВАЊЕ



Најнови макроекономски показатели
Преглед на тековната состојба

септември 2013 година

Најнови макроекономски показатели Преглед на тековната состојба - влијанија врз монетарната политика

Прегледот на тековната состојба има за цел да даде осврт на најновите макроекономски податоци (јули-август 2013 година) и споредба со последните макроекономски проекции (април 2013 година). Со тоа ќе се утврди колку тековната состојба во економијата соодветствува со очекуваните движења на варијаблите во претходниот циклус на проекции. Прегледот е фокусиран на промените на екстерните претпоставки и остварувањата кај домашните варијабли и на тоа како овие промени се одразуваат врз амбиентот за водење на монетарната политика.

Глобалното економско окружување не претрпе поголеми промени во споредба со периодот на последните оценки во август. И покрај позитивниот економски раст на евро-зоната во второто тримесечје, како и релативно поволните индикации коишто ги даваат последните високофреквентни показатели, сепак се оценува дека закрепнувањето и понатаму ќе биде бавно и без поголеми позитивни ефекти врз пазарот на труд. Податоците за невработеноста во евро-зоната за јули покажуваат дека стапката на невработеност повторно е на историски највисокото ниво од 12,1%, петти месец по ред. Монетарните показатели ги потврдуваат ваквите оценки за анемичен реален сектор, при постојано забавување на монетарниот раст и намалување на кредитната поддршка од страна на банките во евро-зоната. Оцените дека сè уште постои неизвесност и ризици околу закрепнувањето се вградени и во поставеноста на монетарната политика на ЕЦБ. Имено, на последниот состанок ЕЦБ одлучи да ја задржи каматата на постојното историско ниско ниво, потврдувајќи ја во својата комуникација со јавноста подготвеноста за задржување на каматната стапка на ниско ниво во еден подолг временски период. Оцените за патеката на движење на економијата на евро-зоната и понатаму се непроменети, со оценки за пад на активноста во 2013 година и влегување во зоната на позитивни промени во 2014 година, при што сепак заради подобрите остварувања, растот за 2013 година е ревидиран во нагорна насока. ЕЦБ и понатаму ги оценува ризиците околу растот на економијата како надолни и ги лоцира во постојната состојба на глобалните финансиски пазари, можностите за раст на цените на примарните производи заради геополитичките тензии, евентуалната послаба надворешна побарувачка и бавното спроведување на предвидените реформи. **Гледано низ призмата на одделните квантитативни показатели за надворешното окружување за македонската економија,** оцените за **странската ефективна побарувачка за 2013 година** се влошени во однос на претпоставките во априлските проекции, а незначително се понеповолни и во однос на последните оценки. **Промените во очекувањата за цените на примарните производи се во различна насока.** Последните оценки за светските **цени на нафтата** упатуваат на помал пад во однос на очекувањата од април, како и во однос на последните оценки, што има неповолен ефект и врз условите на размена и врз увозните инфлациски притисоци. Оцените за движењето на цените на металите повторно се надолно ревидирани, упатувајќи на послаба конјunktura и *понеповолни услови на размена за овој дел од извозниот сектор.* Ревизиите на одделните цени на храната се во различна насока, но сепак промените се многу мали и повторно упатуваат на намалување на притисоците преку овој канал врз домашната инфлација и условите на размена.


Споредбата на последните макроекономски показатели со нивната проектирана динамика во рамки на априлскиот циклус проекции дава различна слика во одделните сегменти. Од аспект на одделните показатели што се однесуваат на монетарната политика, податоците за инфлацијата за август укажуваат на нејзино понатамошно одржување во проектираните рамки. Месечната инфлација забележа мал раст, под влијание на цените на храната, но на годишна основа инфлацијата значително забави од 4% на 2,8%. Забавувањето на годишната динамика е во согласност со очекувањата и во голема мера се должи на исцрпувањето на базниот ефект од растот на цените на струјата минатата година, дополнето со намалувањето на овие цени во јули 2013 година. Просечната инфлација од 3,5% во првите осум месеци не отстапува од проекцијата, иако гледано преку одделните компоненти можат да се забележат значителни отстапувања. Прехранбената инфлација во континуитет е

повисока од очекувањата, додека растот на цените во енергетската компонента е помал, при неисполнување на претпоставката за раст на цената на струјата. Остварената базична инфлација и понатаму е малку пониска од проектираната. Сепак, таа сè уште е на релативно високо ниво, како комбиниран ефект од одредени фактори со привремен ефект и пренесени ефекти од растот на цените на храната и енергијата. Во однос на априлските проекции и во однос на последните оценки, се појавија нови ризици околу инфлацијата во нагорна и во надолна насока. Сепак, според новите **појдовни услови, новите очекувања за увозните цени и според дел од новите информации со ефект врз цените, оцените за инфлацијата во 2013 година засега се непроменети. Со тоа ризиците околу априлската проекција за инфлацијата се оценуваат како врамнотежени.**

Во текот на третиот квартал, девизните резерви (приспособени за ценовните и курсните разлики) забележаа раст, како што и се очекуваше со априлските проекции. Расположливите податоци за надворешниот сектор упатуваат на помал трговски дефицит од проектираниот, додека последните податоци за нето-приливите од менувачкото работење покажуваат дека приливите од приватните трансфери се блиску до проектираните. Од друга страна, првичните податоци за втората декада од август покажуваат раст на девизите на сметките на банките во странство, наспроти очекувањата дека оваа позиција во третиот квартал ќе биде непроменета. Во однос на реалниот сектор, расположливите **високофреквентни показатели за второто тримесечје** покажуваат дека економијата бележи раст, којшто не би отстапувал значително од проекциите. **Монетарните показатели**, според првичните податоци за август, и понатаму упатуваат на можност за остварување на проектираните кредитни текови за третото тримесечје, но со оглед на месечната стагнација, надолните ризици стануваат поизразени. Воедно, и ризиците околу проектираниот кредитен раст до крајот на годината се претежно надолни. Оценките за кредитниот ризик, во услови на сè уште бавно и неизвесно економско закрепнување, се еден од клучните фактори за ваквите констатации околу проекциите за активноста на кредитниот пазар. Исто така, особено изразените надолни ризици околу проекцијата на депозитите, како основен извор на финансирање, го зголемуваат ризикот за послаб кредитен раст од проектираниот за следниот период. Одлуката за намалување на основната каматна стапка од страна на ЕЦБ во мај предизвика мала надолна корекција **на каматната стапка ЕУРИБОР, при што таа е ревидирана надолу во однос на априлските проекции.** И со најновите оценки, во наредниот период се очекува мал раст на ЕУРИБОР.

Последните макроекономски показатели и оценки не упатуваат на поголеми промени во констатациите за амбиентот и ризиците во однос на минатомесечните оценки. И понатаму еден дел од показателите одат во прилог на понатамошно монетарно олабавување. Прво, вкупната инфлација во континуитет се движи по проектираната патека, а последните оценки повторно покажуваат врамнотежени ризици околу проекцијата за инфлацијата за 2013 година. Второ, показателите за економската активност покажуваат дека економијата ќе забележи раст и во второто тримесечје, блиску до проектираниот, но сепак и понатаму не се очекува раст на побарувачката што би предизвикал поголеми нерамнотежи. Трето, ризиците околу проекцијата на кредитите се надолни, во услови на присутни согледувања за ризик, а особено имајќи го предвид послабиот раст на депозитите од очекуваниот. Четврто, податоците за денарското и девизното штедење покажуваат дека сè уште постои склоноста за штедење во денари, а последните преземени мерки за зголемување на задолжителната резерва во девизи може дополнително да придонесат за тоа. Притоа, склоностите за денарско штедење засега се поголеми во однос на оцените вградени во априлските проекции. **Фактори коишто упатуваат на потреба од поголема претпазливост при водењето на монетарната политика и понатаму постојат.** Ова во голема мерка се однесува на неизвесното надворешното окружување, при надолни ревизии на оцените за странската побарувачка и на цените на металите на светскиот пазар, што може да има неповолни ефекти врз надворешната позиција на македонската економија. Воедно, и покрај врамнотежените инфлациски ризици кај вкупната инфлација, *базичната инфлација и понатаму е на релативно високо ниво*, укажувајќи на поголеми пренесени ефекти од растот на цените на храната и енергијата врз останатите цени во економијата.

Странска ефективна побарувачка (годишни стапки на промена во %)



Извор: „Консензус форкаст“ и пресметки на НБРМ.

Оценката за странската ефективна побарувачка во 2013 година е речиси непроменета во однос на последните оценки, што претставува надолна ревизија во споредба со априлската проекција...


...при што проектираниот пад е 1% наместо 0,6%...

...како резултат на пониските економски остварувања во првата половина и надолните ревизии за втората половина на 2013 година кај речиси сите наши најзначајни трговски партнери...

...а Германија, Италија и Бугарија придонесуваат најмногу кон надолната ревизија во однос на априлската проекција.

Задржани се претходните оценки за раст на странската побарувачка од 0,9% во 2014 година, што претставува незначителна ревизија на априлските проекции за раст од 1%.

Странска ефективна инфлација (годишни стапки на промена во %)



Извор: „Консензус форкаст“ и пресметки на НБРМ.


Странската ефективна инфлација за 2013 година е исто така речиси непроменета во споредба со последните оценки, што претставува значителна надолна ревизија на проекцијата од април...

...при што тековно се очекува раст на странските цени од 3%, наместо 3,6% во априлската проекција...

...најмногу како резултат на очекуваната пониска инфлација во Србија и Бугарија, како и депрецијацијата на српскиот динар.

Извршена е надолна ревизија и на странската инфлација во 2014 година од 2,7% во априлската проекција, на 2%.

Нафта „Брент“
(квартален просек, евра/барел)



Извор: ММФ, „Блумберг“ и пресметки на НБРМ.


Оценката за цената на нафтата од типот „брент“ во третиот квартал на 2013 година е умерено повисока од онаа што е предвидена во априлската проекција (83,1 наспроти 82,5 евра за барел) ...

...при што новите проекции упатуваат на понизок годишен пад на цените во втората половина на годината, главно како резултат на неизвесноста и зголемените тензии на Блискиот Исток.

Оттука, се очекува пад на просечната цена на нафтата од 4,3% во 2013 година, што претставува побавен пад во споредба со последните оценки, односно непроменети очекувања во однос на април.

Исто така, се очекува дека во 2014 година цената на нафтата ќе се намалува значително побавно, во однос на проекциите во април.

Цени на никел и бакар во евра
(годишни промени)



Извор: ММФ, „Блумберг“ и пресметки на НБРМ.


Сегашната проценка вклучува значително подлабок пад на цените на бакарот и никелот во третиот квартал од 2013 година, во споредба со априлската проекција...

...а надолна ревизија на цените на овие метали е извршена и за текот на целата година...

...при што се оценува дека цените на бакарот се најмногу поврзани со побарувачката од Кина, додека песимистичките очекувања за никелот ја одразуваат недоволната глобална побарувачка, како и зголеменото ниво на залихи.

За 2014 година исто така е извршена надолна ревизија на проекциите, при што сега се очекува минимално послаб раст на цената на бакарот, како и пад на цената на никелот, наспроти очекуваниот раст во априлските проекции.

Цени на пченица и пченка во евра
(годишни промени)



Извор: ММФ, „Блумберг“ и пресметки на НБРМ.

Оценките за третиот квартал упатуваат на подлабок пад на цената на пченицата и пченката во споредба со априлската проекција и со последните оцени...

...што најмногу се должи на позитивните очекувања за приносите од овогодишната жетва.

Со оглед на надолните ревизии за втората половина од годината, на ниво на целата 2013 година се очекуваат подлабоки стапки на пад на цените на житните култури во споредба со априлската проекција.

Од друга страна, најновите оцени укажуваат на очекуван помал пад на цените на пченката и речиси непроменета стапка на раст на цените на пченицата во 2014 година.


Стапката на едномесечниот ЕУРИБОР во третиот квартал е на ниво на јулските оцени, но минимално пониска од априлската проекција...

...додека очекувањата до крајот на 2013 година се ревидирани надолу...

...најмногу како резултат на намалувањето на основната каматна стапка од страна на ЕЦБ во мај и најавите од ЕЦБ за задржување на каматните стапки на ниско ниво за подолг период.


Оцената за нивото на странската каматна стапка е надолно ревидирана и за 2014 година, при очекувања за нејзин минимален раст во однос на 2013 година.

1-месечен Еурибор
(во %)



Извор: „Консензус форкаст“ и пресметки на НБРМ.

Инфлација и цени на храната и енергијата



По јулското намалување, потрошувачките цени во август забележаа месечен раст од 0,3%...


...во најголем дел предизвикан од повисоките цени на храната¹ и на нафтените деривати.

Месечно зголемување забележаа и цените на сообраќајните и ПТТ услугите².

Намалувањето на цените на обувките, како и падот на цената на централното греење на домаќинствата позначително придонесоа за забавување на месечната инфлација³.

Годишната стапка на инфлација забави од 4% во јули, на 2,8% во август и е во согласност со очекувањата со априлскиот циклус на проекции...

Придонеси кон годишната стапка инфлацијата (во п.п.)



...но сепак, при поголемо нагорно отстапување на остварената годишна стапка на прехранбената инфлација од проектираната ...

...како и при позначително надолно отстапување кај енергетската компонента⁴. Базичната стапка на инфлација забавува со темпо побрзо од она што беше очекувано во априлскиот циклус на проекции.

Минималното нагорно месечно придвижување на базичната инфлација во август се поврзува со фактор чиешто влијание има привремен карактер...

....односно, со сезонскиот раст на цените на авиобилетите.

¹ Нагорното ценовно поместување на прехранбената компонента во најголем дел се поврзува со растот на цената на производите од жито (за 2%), како и на цената на свежото и преработеното млеко (за 1,2%), во услови на намалување на цените на свежите овошје и зеленчук за 2,1% и 0,8%, соодветно.

² Во август е забележано месечно зголемување на цената на авионскиот превоз на патници за 19,5%.

³ Во август, Државниот завод за статистика забележа намалување на цената на парното греење од 2,9% согласно со Одлуката на РКЕ за намалување на цената на централното греење за домаќинствата којашто стапи на сила од 1 август 2013 година.

⁴ Отстапувањата можат да се објаснат со остварувањето на очекувањата за раст на цените на свежата храна со поголем интензитет од очекуваниот, како и со неостварувањето на претпоставката за раст на цената на електричната енергија од 10% во јуни.

Странски ефективни* и домашни цени на храна



* Ефективните странски цени на храна се добиени како пондериран збир од цените на храната во земјите што се најзначајни трговски партнери на РМ. Извор: ДЗС, Еуростат и пресметки на НБРМ.

Надворешните влезни претпоставки во проекцијата на инфлацијата се ревидирани...

...при што цените на меѓународно тргуваните примарни прехранбени производи упатуваат на подлабок пад на агрегатната цена на житарките во 2013 година, наспроти сигналите за помал пад добиени во текот на априлскиот циклус на проекции⁵. Ефектот од поголемиот пад на увозните цени на житарките е зајакнат и со делувањето на домашни фактори...

...поврзани со очекуваното зголемување на домашното производство на жита, како и со укинувањето на заштитната мерка⁶ за условен увоз на пченица, коешто уследи по оценката за стабилизирање на домашниот пазар.

Проекциите за странската ефективна инфлација за 2013 година се ревидирани во надолна насока...


...додека очекувањата за светската цена на нафтата за 2013 година се во согласност со априлската проекција. Сепак, овде постојат нагорни ризици заради тензиите поврзани со очекувањата за почеток на воени интервенции на САД врз Сирија.

⁵ Анализите на Светската банка ја поврзуваат надолната корекција на цената на пченицата на светските берзи со очекувањата за добра жетва во 2013 година во Австралија, Европа, црноморскиот регион и Кина. Ова се поврзува со повољните временски услови и зголемувањето на засеаните површини, а во случајот на Кина и заради субвенционирање на влезните компоненти вклучени во производството на пченица. И покрај овие повољни фактори, сепак постојат ризици за помал раст на глобалните залихи на пченица и со тоа притисоци врз цените, поради доцнењето на мајската сеидба, дополнети со неодамнешните неповолни временски услови во централна Европа, Русија и Кина. За глобалното производство на пченка, Светската банка има очекувања за рекордно ниво во 2013 година, со најголем пораст во Кина, Европа, Бразил, Аргентина и САД.

⁶ Мерката на Владата на Република Македонија за условен увоз на пченица беше воведена на 1 јули со цел да се заштити домашното производство и требаше да важи до 31 декември доколку претходно не се создадат услови за нејзино укинување. Мерката предвидуваше за килограм увезена пченица да се откупат три килограми домашно жито, а за килограм увезено брашно, да се откупат четири килограми домашна пченица. Клучните причини за воведување на двомесечната мерка беа обезбедување услови за откуп на домашната пченица, нејзино валоризирање во согласност со квалитетот, стабилизирање на пазарот со брашно и заштита на домашните производители.

Стапка на инфлација

(годишни придонеси во вкупната инфлација, во п.п.)



Извор: ДЗС и НБРМ.

Ризиците околу априлската проекција на инфлацијата од 2,8% за 2013 година засега се оценуваат како рамнотежни.

Од последните оценки досега расположливи се и нови информации поврзани со регулираните цени, односно донесена е одлука за зголемување на цената на електричната енергија од 1,5%⁷.

Исто така, на крајот на август најголемиот домашен производител најави намалување на цената на маслото за јадење од 13%, што се поврзува со падот на светската цена на суровото сончогледово масло, како и со зголемените приноси на сончоглед во земјите од регионот

Просечна исплатена плата

(годишни стапки, во %)



Извор: ДЗС.

Забележано е забрзување на годишниот раст на нето-платите во јуни 2013 година, трет месец последователно...


...со што во јуни номиналниот годишен раст достигна 2,2% (на реална основа пад за 1,9%)...

...и во најголем дел произлегува од растот на платите во секторите „транспорт и складирање“, „информации и комуникации“ и „градежништво“.

Во вториот квартал, нето-платите бележат номинален годишен раст од 1,8% (реален пад од 1,8%), што е речиси во согласност со очекувањата од априлската проекција.

⁷ Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката ја уважи Жалбата на „ЕВН Македонија“ АД Скопје од 12.7.2013 година, против Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на „ЕВН Македонија“ АД Скопје. Со тоа, по нејзиното уважување, се утврдува просечната продажна цена на електричната енергија по којашто ЕВН ќе ги снабдува тарифните потрошувачи да изнесува 4,5889 денари за kWh електрична енергија, наместо 4,5190 денари за kWh електрична енергија, како што беше утврдено со Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија од 28.6.2013 година. Државниот завод за статистика ќе го вгради ваквото зголемување на цената на електричната енергија (од 1,5%) во индексот на трошоците на живот од 1 септември.

Економски сектори
(реални годишни промени, во %)



* Прост просек од годишните стапки на промена на различните видови на транспорт и телекомуникациите.
Извор: ДЗС и пресметки на НБРМ.

Расположливите податоци за второто тримесечје на 2013 година упатуваат на економски раст, но помал во однос на првиот квартал...

...при малку послаби остварувања кај дел од клучните економски сектори.

Во услови на зголемена искористеност на индустриските капацитети⁸, годишниот раст на индустријата продолжи и во вториот квартал⁹, но забавено...

...при што растот на индустријата во најголем дел произлегува од зголеменото производство на електрична енергија, облека и вадење руди на метали...

...а забавен реален раст бележи и градежништвото, коешто оствари висока реална стапка на раст (околу 40%), но сепак помала во однос на првиот квартал...

...додека трговијата во второто тримесечје оствари годишен реален пад во услови на истовремен пад кај трговијата на големо и на мало, наспроти растот во претходниот квартал.

Сепак, остварувањата кај транспортот и туризмот за вториот квартал се малку поповолни...

...при што туризмот бележи забрзување на годишниот раст, додека податоците за транспортот главно упатуваат на забавување на годишниот пад.

⁸ Од Анкетата за деловните тенденции во преработувачката индустрија на ДЗС.

⁹ Се однесува на податоците на индустриско производство со база и пондери од 2010 година и годишниот раст во вториот квартал на 2013 година изнесува 3,7%. Истовремено и податоците за обемот на индустриско производство со база 2012 година, како показател со вклучени најнови промени во структурата на индустриското производство, покажуваат годишен раст во вториот квартал на 2013 година (во просек 1,1%).

Расположливите показатели за агрегатната побарувачка упатуваат на продолжување на растот, што е во согласност со очекувањата од априлската проекција.

Високофреквентните податоци за **личната потрошувачка** упатуваат на малку поповолни движења во споредба со претходното тримесечје.

Оваа констатација се потврдува преку неколку показатели...

...односно преку забрзаниот раст на пензиите и забавениот пад на реалните нето-плати...


...како и дополнителната банкарска поддршка, при што кредитирањето на населението, главно насочено кон потрошувачки кредити, бележи реален раст со речиси иста динамика како во претходното тримесечје.

Увозот на стоки за широка потрошувачка бележи раст, наспроти падот во претходниот квартал, а позитивни се придвижувањата и кај нето-приходите од ДДВ, по намалувањето во претходниот квартал.


Од друга страна, домашното производство на стоки за широка потрошувачка и натаму бележи годишен раст, но забавен.

Приватните трансфери бележат годишен пад, што се должи на високата споредбена основа заради фактори коишто во најголема мера не се поврзани со потрошувачката¹⁰.

Податоците за трговијата на мало покажуваат намалување, по само еден квартал раст и не соодветствуваат со позитивните сигнали што ги даваат останатите показатели за личната потрошувачка.



¹⁰ Високата споредбена основа во вториот квартал на 2012 година се должи на продолжување на трендот на конверзија од евра во денари предизвикано од европската должничка криза.



Најновите расположливи показатели за **инвестициската активност** во второто тримесечје повторно упатуваат на раст, како што се очекуваше во априлската проекција...

...но најверојатно со послаб интензитет во однос на првиот квартал...

...при повторно силен раст кај градежништвото во вториот квартал, но послаб во однос на претходното тримесечје...

...натомошно посилно намалување на долгорочното кредитирање на домашниот корпоративен сектор, како и на залихите на готови производи...

...а на помал раст на инвестициите упатува и побавниот раст на домашното производство на капитални производи.

Од друга страна, подобри остварувања во вториот квартал се забележани кај увозот на средства за работа, којшто на годишно ниво расте побрзо отколку во претходното тримесечје...


...како и кај државните капитални инвестиции и странските директни инвестиции, коишто забележаа раст, наспроти падот во претходниот квартал.

Податоците за номиналниот извоз и увоз на стоки и услуги во второто тримесечје на 2013 година упатуваат на дополнително, но минимално стеснување на **трговското салдо**, наспроти очекувањата од априлската проекција за мало продлабочување на трговскиот дефицит...

...при засилен номинален раст на извозот на стоки и услуги и раст на увозот, наспроти падот во претходниот квартал.

Оцената на расположливите показатели за економската активност за второто тримесечје упатуваат на остварување на реален раст на БДП, којшто не би отстапувал значително од проектираниот.

Извоз по компоненти
(придонеси во годишната промена, во п.п.)



Извор: НБРМ.

* Податоците го опфаќаат вкупниот извоз на еден значаен извозен капацитет во индустриската зона.

Во јули 2013 година, во услови на позабрзан раст на извозот во однос на увозот на стоки, **трговскиот дефицит продолжи да се намалува (за 0,3%), на годишна основа...**


...иако со априлските проекции се очекуваше негов понатамошен раст во третиот квартал од годината.

Во седмиот месец од годината, **ИЗВОЗОТ на стоки** забележа раст од 13,5% на годишна основа. Растот во најголем дел се должи на зголемениот извоз на капацитетите ориентирани кон извоз во слободната индустриска зона, како и на нашите традиционални извозни производи (железото и челикот и нивните производи, облеката и текстилот и тутунот)...

...наспроти извозот на енергија, којшто постојано од почетокот на годината бележи високи стапки на пад (во јули годишниот пад е 44,4%).

Во однос на априлската проекција, јулскиот извоз е над очекувањата, со поголемо позитивно отстапување кај тутунот и облеката и текстилот (што делумно е резултат на сезонските движења кај овие категории), додека сите останати извозни компоненти се движат во согласност со проекцијата.

Увоз по компоненти
(придонеси во годишната промена, во п.п.)




Извор: НБРМ.

* Податоците го опфаќаат вкупниот увоз на еден значаен извозен капацитет во индустриската зона.

Увозот на стоки во јули бележи годишен раст од 8,9%, што произлегува од зголемениот увоз на опрема и машини, енергија (повисок увоз на нафтени деривати и кокс), руди, пластични маси.

Остварениот увоз во јули е во рамки на очекуваниот увоз за третото тримесечје од годината според априлските проекции. Притоа, останатиот увоз, увозот на текстил, возила, опрема и машини и храна е повисок од проекциите, додека кај сите останати категории е забележан понизок увоз од очекуваниот.



Солидните извозни остварувања во првиот месец од кварталот упатуваат на ризик од остварување понизок трговски дефицит од очекуваниот во третото тримесечје од годината, под услов да се задржат тековните движења.

Најновите информации за цените на светските берзи и натаму упатуваат на зголемени ризици за металопреработувачката индустрија, со оглед на тоа што тековните очекувања за цените на никелот и бакарот се понеповолни во однос на оние од априлската проекција. Тековните очекувања за цените на храната упатуваат на подлабок пад од претходно очекуваниот, за разлика од цената на суровата нафта, за која се очекува дека ќе биде повисока во однос на априлската проекција.


РЕДК (годишни промени, во %)



Извор: НБРМ.

Во јули 2013 година е забележано влошување на ценовната конкурентност на економијата на годишна основа. Индексот на РЕДК заснован врз трошоците на живот бележи апрецијација од 1,5%, во споредба со истиот период од претходната година, додека индексот пресметан според цените на производителите на индустриски производи апрецира за 0,2%.


НЕДК и релативни цени (годишни промени, во%)



Извор:НБРМ.

Од аспект на компонентите во пресметката на индексите на РЕДК, **индексот на НЕДК** бележи апрецијација на годишна основа (за 1%), главно под влијание на промената на денарот во однос на српскиот динар. Во иста насока е и промената кај **релативните цени**, пресметани според *индексот на трошоците на живот*, коишто покажуваат повисоки домашни трошоци на живот во однос на странските, додека релативните цени пресметани според *индексот на цените на индустриските производители* покажуваат поповолен сооднос на домашните цени во однос на странските, на годишна основа.

Компоненти на тековната сметка
(во милиони евра)



Извор: НБРМ.

Во второто тримесечје, дефицитот на тековната сметка изнесува 109,1 милион евра (или 1,4% од БДП), што претставува надолно отстапување во однос на очекуваниот дефицит согласно со априлската проекција...

...понискиот дефицит кај тековните трансакции речиси во целост се должи на понискиот остварен трговски дефицит, во услови кога доходот е во согласност со проекцијата...

... од друга страна, кај услугите се остварени мали нето-одливи, наспроти очекувањата за нето-приливи, а истовремено се остварени малку пониски нето-приливи кај тековните трансфери, во однос на очекувањата според априлската проекција.

Компоненти на финансиската сметка
(во милиони евра)



Извор: НБРМ.

Во второто тримесечје, во капиталната и финансиската сметка се остварени пониски нето-приливи во споредба со априлската проекција.


Во рамки на капиталните приливи, отстапувањето во однос на априлската проекција во најголем дел се должи на повисоките одливи кај категоријата „валуте и депозити“.

Кај останатите компоненти, нето-приливите од директните инвестиции се во согласност со очекуваното, додека задолжувањето во странство на долг рок, на нето-основа, е малку повисоко од проектираните износи.

Притоа, и покрај подобрите остварувања во тековната сметка, пониските нето-приливи кај капиталната и финансиската сметка условија поголем пад на девизните резерви во вториот квартал, во споредба со априлската проекција.

НАДВОРЕШЕН СЕКТОР

Движења на менувачки пазар




* Последни расположливи податоци со 07.2013.
Извор: НБРМ.

■ НЕТО-ОТКУП (во милиони евра)
●●● Понуда на девизи (годишни промени, %) - десна скала
- - - Побарувачка на девизи (годишни промени, %) - десна скала

Најновите податоци за менувачкото работење, заклучно со јули, покажуваат дека кај понудата на девизи продолжува неколкумесечниот пад, додека кај побарувачката на девизи продолжува трендот на годишни стапки на раст од почетокот на годината...

... при што, остварениот нето-откуп на менувачкиот пазар во периодот јули година, изнесува 126,3 милиони евра и е во согласност со очекуваниот износ за третото тримесечје според априлската проекција...

Бруто девизни резерви
(состојба во милиони евра)




* Последни расположливи податоци со 31.08.2013.
Извор: НБРМ.

На 31.8.2013 година, состојбата на бруто девизните резерви изнесува 2.085 милиони евра, што во однос на крајот на јуни претставува раст од 45,3 милиони евра. Основни фактори за позитивната промена се во прв ред, интервенциите на девизниот пазар т.е. нето-откупот на девизи, а потоа и валутните и ценовните промени и останати фактори.


НАДВОРЕШЕН СЕКТОР

Фактори на промена на девизните резерви во периодот 07-08.2013 година
(во милиони евра)



Извор: НБРМ

Девизен пазар
(во милиони евра)



* Последни расположливи податоци со 08.2013.
Извор: НБРМ.

■ Вкупно откуп на девизи
■ Вкупно продажба на девизи
— Нето-откуп на девизи

Во периодот јули-август 2013 година, на **девизниот пазар** кај банките, остварена е нето-продажба од 11,1 милион евра, што претставува раст од 3,5 пати, на годишна основа. Годишното зголемување на нето-продабата на девизи произлегува од посилниот пад на понудата на девизи (од 9%), во однос на падот кај побарувачката на девизи (од 7,7%).

Анализата по одделни компоненти покажува дека зголемената нето-продажба на девизи се должи на намалениот нето-откуп на девизи од физички лица, како и на повисоката нето-продажба на фирмите.

Последните остварувања во надворешниот сектор упатуваат на понатамошно одржување на девизните резерви на адекватно ниво.



Извор: НБРМ.

Првичните податоци заклучно со 31.8.2013 година покажуваат повлекување ликвидност преку монетарните инструменти на квартална основа, но со помал интензитет во однос на очекувањата од априлската проекција...

...при зголемување на нето девизната актива на НБРМ, но во помал обем од очекуваното...


...и помало креирање ликвидност преку вкупните депозити на државата, во споредба со априлската проекција...



Извор: НБРМ.

...при што состојбата на државните хартии од вредност на домашниот пазар со последна расположлива состојба од 30.8.2013 изнесува 59.454 милиони денари, што во однос на јуни 2013 година претставува раст од 1.194 милиони денари.

Текови на креирање и повлекување ликвидност*



*Позитивна промена - креирање ликвидност; негативна промена - повлекување ликвидност.


** се однесува на јули и август

Извор: НБРМ.

На 31.8.2013 година примарните пари забележаа раст во однос на јуни, но во помал обем од тоа што беше предвидено со априлската проекција...

...во услови кога готовите пари во оптек бележат раст во однос на јуни, но со поголем интензитет во однос на предвиденото, додека кај ликвидните средства на банките забележан е пад, наспроти очекуваниот раст.

Вкупни депозити




* Вклучува депозитни пари

Извор: НБРМ.

Месечниот раст на вкупните депозити што беше забележан во последните три месеци продолжи и во текот на август, со позасилено темпо. Зголемувањето на вкупните депозити во овој период е главно резултат на месечниот раст на корпоративните депозити, но ваков придонес имаат и депозитите на населението (околу 15% учество во вкупниот раст)...

...со што годишната стапка на раст на вкупните депозити на 31.8.2013 година изнесува 4,5% и е под проекцијата за третиот квартал (7,3%). На квартална основа, заклучно со 31.8.2013 година, вкупните депозити бележат раст од 6.746 милиони денари. Тоа е речиси двојно повеќе од планираниот раст за третиот квартал согласно со априлската проекција, со што дојде до стеснување на негативното отстапување на депозитите во однос на проекцијата од април.

Придонес на денарските и девизните депозити во порастот на вкупните депозити (во %)




Остварениот годишен депозитен раст во најголем дел е резултат на денарските депозити, при умерен годишен раст на девизните депозити.

Извор: НБРМ.

* Вклучува депозитни пари.

Учество на денарските и девизните депозити во вкупните депозити (во %)




Денарските депозити и понатаму имаат најголемо учество во вкупните депозити.

Извор: НБРМ.

* Вклучува депозитни пари.


Учество на денарскиот дел на М4 во вкупна парична маса М4 (во %)




Денарските депозити на населението се зголемуваат и во текот на август, со речиси исто темпо како и во претходните месеци, при што се задржа нивното стабилно учество во вкупните депозити на населението (од околу 49%). Девизните депозити и натаму се зголемуваат со умерено темпо.

Учество на денарските депозити во вкупните депозити на населението, во %

* Вклучува депозитни пари.




Каматни стапки на денарските и девизните депозити, во %



Во јули каматните стапки на денарските и девизните депозити забележаа месечен пад од 0,1 процентен поен, соодветно. Сепак, и понатаму приносите од денарското штедење се попривлечни за штедачите.

Најширока парична маса, M4




Забележан е помал монетарен раст во однос на проектираниот...

...во услови на послаб годишен раст на вкупните депозити во третиот квартал, во однос на проекцијата.

Извор: НБРМ.

Вкупни кредити




Вкупните кредити во август забележаа минимален пад во однос на претходниот месец (од 23 милиони денари), како резултат на месечното намалување на корпоративните кредити ...

...при што на 31.8.2013 година, годишната стапка на раст на вкупните кредити изнесува 3,7% и е под нивото на проекцијата за третиот квартал од 4,6%. На квартална основа, заклучно со 31.8.2013 година вкупните кредити бележат мал раст, што преставува 26% од очекуваниот квартален раст (од 3.318 милиони денари) согласно со априлската проекција.

Извор: НБРМ.


Придонес на денарските и девизните кредити во вкупните кредити, во %



Остварениот годишен кредитен раст во целост произлегува од зголемувањето на денарските кредити, при забрзување на падот на девизните кредити.

Извор: НБРМ.

Сооднос помеѓу вкупните кредити и депозити, во %



Искористеноста на депозитниот потенцијал за кредитирање на приватниот сектор е повисока од очекувањата во проекцијата.

Извор: НБРМ.

СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ

Табела 1

ТРОШОЦИ НА ЖИВОТ - ИНФЛАЦИЈА И НЕЈЗИНИТЕ КОМПОНЕНТИ

	<u>VIII.2013</u>	<u>VIII.2013</u>	<u>I-VIII.2013</u>	<u>VIII.2013</u>	<u>VIII.2013</u>	<u>I-VIII.2013</u>
	<u>VII.2013</u>	<u>VII.2012</u>	<u>I-VII.2012</u>	<u>VII.2013</u>	<u>VII.2012</u>	<u>I-VII.2012</u>
	промена во %			придонес во процентни поени		
Вкупно	0.3	2.8	3.5	0.3	2.8	3.5
Исхрана	0.4	5.2	4.6	0.2	2.0	1.8
Производи од жито	2.0	3.7	1.6	0.1	0.2	0.1
Свеж и преработен зеленчук	-0.4	7.8	4.4	0.0	0.4	0.2
Свежо и преработено овошје	-1.4	4.5	5.9	0.0	0.1	0.2
Свежо и преработено месо	0.0	7.1	7.8	0.0	0.6	0.7
Свежа и преработена риба	0.0	9.9	11.0	0.0	0.1	0.1
Свежо и преработено млеко	1.2	5.7	3.8	0.1	0.3	0.2
Свежи јајца	0.8	22.5	17.4	0.0	0.3	0.2
Маснотии	0.5	-3.8	4.6	0.0	-0.1	0.1
Тутун и пијалаци	0.1	3.9	2.5	0.0	0.2	0.1
Облека и обувки	-0.2	6.7	8.2	0.0	0.4	0.5
Домување	-0.1	-3.4	2.8	0.0	-0.6	0.4
Стан (станарина, вода, услуги)	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0
Огрев и осветление	-0.2	-5.4	3.6	0.0	-0.6	0.4
Греење и услуги	-0.6	-7.9	-5.1	0.0	-0.3	-0.2
Електрична енергија и осветлување	0.0	-4.4	7.5	0.0	-0.4	0.5
Хигиена и здравје	0.3	4.1	4.3	0.0	0.4	0.4
Култура и разонода	0.1	1.1	1.3	0.0	0.0	0.1
Сообраќајни средства и услуги	1.3	0.3	-0.8	0.2	0.0	-0.1
Сообраќајни средства	0.0	4.7	3.9	0.0	0.1	0.1
Течни горива и масла	2.5	-2.8	-2.5	0.1	-0.1	-0.1
Сообраќајни и птт услуги	0.9	1.4	-1.4	0.0	0.1	-0.1
Ресторани и хотели	0.0	4.4	4.2	0.0	0.2	0.2
Останати услуги неспомнати на друго место	0.0	0.9	0.6	0.0	0.0	0.0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 2

ИНФЛАЦИЈА, ПРОДУКТИВНОСТ И ПЛАТИ

	2008	2009	2010	2011	2012	2012				2013							
						Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	март 13	апр 13	мај 13	јун 13	јул 13	авг 13
	годишни промени во %																
Инфлација (CPI)	8.3	-0.8	1.6	3.9	3.3	2.5	2.1	3.8	4.9	3.5	3.6	3.1	3.3	3.4	4.2	4.0	2.8
Инфлација (CPI) - просек на кумулативна основа	8.3	-0.8	1.6	3.9	3.3	2.5	2.3	2.8	3.3	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.6	3.6	3.5
Базична инфлација (без храна и енергија)	2.6	0.3	0.2	1.1	2.0	1.4	1.8	1.8	2.9	3.3	3.0	3.1	2.9	2.9	3.1	3.3	3.4
Регулирани цени	9.3	-1.8	11.3	6.9	10.1	9.4	8.7	11.2	11.1	4.2	1.2	2.7	0.8	0.6	2.2	1.8	-4.7
Цени на производители на индустриски п-ди	10.1	-7.2	8.7	12.4	4.6	5.1	3.1	4.4	5.7	2.9	0.9	1.1	1.2	0.7	0.8	2.9	-
Продуктивност	1.8	-4.3	1.5	1.8	-1.1	0.2	-1.5	-0.3	-2.7	-0.8	-	-	-	-	-	-	-
Номинална нето-плата*	10.3	9.8	3.0	1.4	0.3	1.0	-0.5	0.2	0.3	1.1	1.8	1.0	1.2	2.0	2.2	-	-
Реална нето-плата*	1.9	10.8	1.4	-2.4	-2.9	-1.5	-2.6	-3.4	-4.3	-2.3	-1.8	-2.0	-2.1	-1.4	-1.9	-	-

*За 2009 година податокот е коригиран од структурната промена поради примената на концептот за бруто-плати, кој ги вклучува надоместоците за храна и превоз во платите.

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија и НБРМ.

Табела 3

НОМИНАЛНА И РЕАЛНА НЕТО-ПЛАТА ПО ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ*

	2011				2012				2013				2011				2012				2013								
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	јан	фев	мар	апр	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	јан	фев	мар	апр	мај	јун
	номинални годишни промени во %												реални годишни промени во %																
Вкупно	1.9	1.5	1.6	0.8	1.0	-0.5	0.2	0.3	1.1	1.0	1.4	1.0	1.2	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-2.6	-3.4	-4.3	-2.3	-1.8	-2.7	-2.0	-2.0	-2.1	-1.4	-1.9
Земјоделство	-1.2	3.8	4.6	6.8	7.2	5.6	6.4	3.8	1.8	2.9	3.0	-0.4	-2.5	-5.1	-0.9	1.0	3.5	4.5	3.4	2.5	-1.0	-1.6	-5.4	-0.8	-0.5	-3.4	-5.7	-3.4	-7.1
Земјоделство, шумарство и рибарство	-1.2	3.8	4.6	6.8	7.2	5.6	6.4	3.8	1.8	2.9	3.0	-0.4	-2.5	-5.1	-0.9	1.0	3.5	4.5	3.4	2.5	-1.0	-1.6	-5.4	-0.8	-0.5	-3.4	-5.7	-3.4	-7.1
Индустрија	2.2	2.9	2.5	0.8	0.7	0.1	0.8	0.7	2.1	3.0	1.5	1.9	1.3	-1.8	-1.8	-1.1	-2.3	-1.8	-1.9	-2.9	-4.0	-1.3	-0.4	-0.8	-2.0	-1.2	-1.9	1.5	-0.9
Рударство и вадење на камен	7.8	3.6	5.1	-1.2	-6.5	-2.3	-0.7	0.6	2.4	10.3	-4.4	1.3	5.4	3.5	-1.1	1.5	-4.3	-8.8	-4.3	-4.3	-4.0	-1.0	2.1	6.3	-7.7	-1.8	2.0	4.5	-0.5
Преработувачка индустрија	4.4	3.9	3.7	1.9	0.6	0.6	0.8	1.2	2.9	2.1	2.9	3.8	4.8	0.3	-0.8	0.1	-1.3	-1.9	-1.5	-2.8	-3.5	-0.5	0.8	-1.7	-0.5	0.7	1.4	0.2	0.9
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-2.7	1.0	-0.3	0.7	4.4	1.5	1.8	0.2	0.1	-0.7	0.8	0.2	-1.8	-6.6	-3.6	-3.8	-2.4	1.8	-0.6	-1.9	-4.4	-3.3	-1.6	-4.4	-2.6	-2.8	-5.0	2.9	-2.7
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	2.3	4.7	4.0	2.4	1.0	-1.0	-0.3	-0.3	1.5	-0.7	1.3	3.9	-3.6	-1.7	0.0	0.4	-0.8	-1.5	-3.1	-4.0	-5.0	-1.9	-3.8	-4.3	-2.1	0.8	-6.7	-3.1	-1.6
Градежништво	3.5	3.0	2.3	1.2	3.0	1.7	2.0	2.3	6.4	6.9	10.6	2.1	5.4	-0.6	-1.7	-1.2	-2.0	0.4	-0.4	-1.7	-2.4	2.8	1.6	3.0	6.9	-1.0	2.0	1.0	1.9
Услуги	3.0	5.1	4.2	2.6	3.3	-1.6	0.2	-0.2	0.9	1.3	1.3	0.0	0.5	-1.0	0.4	0.5	-0.6	0.7	-3.6	-3.4	-4.8	-2.5	-2.3	-2.4	-2.1	-3.0	-2.7	-1.2	-2.9
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли	-0.6	-1.8	-0.1	-1.0	2.4	1.3	1.8	2.1	1.6	3.8	1.4	-0.2	-0.1	-4.5	-6.2	-3.6	-4.1	-0.1	-0.8	-1.9	-2.6	-1.8	-1.8	-0.1	-2.0	-3.2	-3.3	0.9	-2.8
Транспорт и складирање	2.4	2.5	6.9	1.7	0.3	-0.4	-1.7	-1.2	4.1	-1.3	7.0	6.9	4.3	-1.6	-2.1	3.2	-1.5	-2.1	-2.5	-5.3	-5.8	0.6	2.3	-4.9	3.3	3.7	0.9	3.4	2.5
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	0.0	-0.9	1.4	0.4	0.9	1.4	-0.4	-0.6	2.5	1.8	2.6	3.0	-2.4	-3.9	-5.4	-2.2	-2.7	-1.6	-0.7	-4.0	-5.2	-1.0	-2.8	-2.0	-0.9	-0.1	-5.6	0.3	-3.1
Информации и комуникации	1.2	23.8	2.2	-3.3	18.9	-18.8	1.9	3.7	0.8	3.3	7.7	-5.4	0.5	-2.8	18.3	-1.4	-6.2	16.0	-20.5	-1.8	-1.1	-2.6	0.7	-0.5	4.0	-8.3	-2.7	2.4	2.5
Финансиски дејности и дејности на осигурување	11.0	2.4	4.2	4.8	-7.3	-0.6	-0.4	-2.8	0.0	0.8	-1.8	1.0	0.4	6.6	-2.2	0.5	1.5	-9.6	-2.7	-4.0	-7.3	-3.4	-3.0	-2.9	-5.1	-2.1	-2.8	-2.3	-3.7
Дејности во врска со недвижен имот	-4.2	-1.4	5.3	3.9	10.3	4.8	-1.3	-1.5	1.4	3.8	-1.1	1.5	-2.4	-8.0	-5.8	1.7	0.7	7.6	2.6	-4.9	-6.1	-2.0	-3.1	0.0	-4.4	-1.6	-5.6	-0.8	-2.8
Стручни, научни и технички дејности	2.8	6.0	8.7	15.3	18.2	10.4	10.0	5.1	-2.3	-1.6	-1.9	-3.4	2.0	-1.2	1.2	4.9	11.7	15.2	8.1	6.0	0.2	-5.6	-4.0	-5.2	-5.3	-6.3	-1.3	-3.5	-7.3
Административни и помошни услужни дејности	-6.6	-5.1	-8.2	-3.7	-4.0	-7.7	-7.8	-6.1	-2.1	-2.9	-1.2	-2.3	-0.1	-10.3	-9.4	-11.4	-6.6	-6.4	-9.6	-11.2	-10.5	-5.4	-3.4	-6.4	-4.6	-5.2	-3.4	-2.9	-4.0
Јавна управа и одбрана; задолжително социјано осигурување	-0.2	-0.8	0.3	0.2	1.2	1.5	-0.3	-0.1	-0.7	-0.4	-1.3	-0.3	1.7	-4.1	-5.2	-3.2	-2.9	-1.3	-0.6	-4.0	-4.7	-4.0	-3.2	-4.1	-4.6	-3.3	-1.5	-5.0	-2.9
Образование	4.2	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.7	0.2	-0.2	-0.2	0.1	-5.0	-4.1	-3.9	-3.3	-2.1	-3.7	-4.7	-3.6	-3.6	-4.4	-3.2	-3.2	-3.4	-3.3	-4.0
Дејности на здравствена и социјална заштита	-1.2	0.6	0.7	1.7	1.9	3.0	3.1	2.3	3.7	2.7	4.3	4.1	1.4	-5.1	-3.9	-2.8	-1.5	-0.6	0.8	-0.6	-2.4	0.2	-1.1	-1.0	0.8	1.0	-1.9	-0.1	-1.2
Уметност, забава и рекреација	6.8	7.2	8.4	9.8	-5.2	-9.4	-8.5	-8.7	-0.6	-2.3	-1.2	1.8	2.9	2.6	2.4	4.6	6.4	-7.5	-11.3	-11.8	-12.9	-3.9	-2.3	-5.9	-4.6	-1.3	-0.4	-3.8	-2.5
Други услужни дејности	19.0	26.5	25.8	5.5	0.2	3.4	1.1	1.2	4.0	8.8	1.8	1.6	-1.6	14.3	20.8	21.5	2.2	-2.3	1.3	-2.6	-3.5	0.5	-4.9	4.8	-1.6	-1.5	-4.8	-1.5	-8.2

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

* ДЗС почнувајќи од јануари 2011 година податоците за платите ги објавува според НКД Рев.2. Податоците од новата класификација не се споредливи со расположливите податоци од старата класификација.

Табела 4

ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО И ОСТАНАТИ ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ

	2008	2009	2010	2011	2012	2012				2013		Најнови податоци						
						Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	јан. 13	фев. 13	мар. 13	апр. 13	мај. 13	јун. 13	јул. 13
	<i>ГОДИШНИ ПРОМЕНИ ВО %</i>																	
Бруто домашен производ	5.0	-0.9	2.9	2.8	-0.3	-0.9	-0.7	0.3	0.2	2.9	-	-	-	-	-	-	-	
Индустриско производство	5.1	-8.7	-4.8	3.3	-6.6	-8.4	-5.6	-6.8	-5.7	2.7	1.1	-0.9	4.5	4.2	4.0	-2.8	1.9	3.9
Градежништво	25.6	13.7	14.9	34.3	9.8	-19.1	-10.5	45.1	12.0	87.9	44.5	57.8	166.8	73.9	52.5	42.2	39.7	-
Трговија	11.8	-7.4	7.3	11.4	4.4	4.3	5.4	5.1	2.9	5.5	-1.6	10.6	3.5	2.7	4.1	-3.3	-5.3	-

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 5

СЕЛЕКТИРАНИ ИНДУСТРИСКИ ДЕЈНОСТИ

	2008	2009	2010	2011	2012	2012				2013											
						Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	апр	мај	јун	јул	Кв.1	Кв.2	апр	мај	јун	јул
	<i>ГОДИШНИ ПРОМЕНИ ВО %</i>										<i>ПРИДОНЕСИ, П.П.</i>										
Рударство и вадење на камен	9.4	-12.4	-3.8	2.6	1.8	-7.6	-1.6	12.2	4.6	14.4	6.4	2.1	10.1	7.6	2.0	1.7	0.7	0.3	1.0	0.9	0.2
Производство на прехранбени производи	7.6	-2.3	2.8	5.3	15.6	5.8	9.1	20.5	23.1	9.8	2.8	10.7	0.6	-2.4	7.7	1.1	0.3	1.2	0.1	-0.3	0.9
Производство на пијалаци	9.9	-0.3	-9.2	-13.9	9.0	-0.7	0.7	-8.5	29.5	1.6	14.2	18.2	8.2	16.2	2.4	0.1	0.6	0.7	0.3	0.7	0.1
Производство на тутунски производи	1.9	-3.2	19.6	21.0	-14.9	74.7	17.8	-40.2	-56.1	68.7	-0.2	-10.7	-3.8	15.8	-9.2	1.9	0.0	-1.0	-0.3	1.2	-0.8
Производство на облека	-20.0	-11.8	-4.7	11.6	-7.2	-12.9	-15.0	-7.6	6.9	17.1	20.3	59.3	-1.5	10.8	20.2	1.9	1.9	4.6	-0.1	1.1	2.0
Печатење и продукција на снимени медиуми (записи)	57.3	26.8	-34.2	-12.8	31.2	22.5	53.3	40.0	10.2	-13.2	-29.7	-17.1	-39.4	-31.5	-25.3	-0.3	-0.7	-0.4	-0.9	-0.8	-0.6
Производство на кокс и рафинирани нафтни производи	1.6	-8.9	-6.2	-19.7	-64.8	-49.4	-83.1	-97.2	-45.6	-42.9	-94.1	-92.1	-98.4	-100.0	-82.3	-0.3	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	0.0
Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати	25.2	-13.2	-2.8	4.4	6.2	-7.8	10.0	18.1	6.8	8.9	-4.3	1.3	-10.6	-3.9	56.7	0.3	-0.1	0.0	-0.3	-0.1	1.3
Производство на други неметални минерални производи	-3.0	-12.1	-14.2	9.7	-19.4	-21.5	-14.1	-24.7	-17.5	2.7	0.5	-7.4	-3.1	13.8	15.9	0.1	0.0	-0.5	-0.2	0.8	0.8
Производство на метали	-5.3	-43.0	31.8	15.3	-11.1	-10.7	-7.2	-14.0	-12.6	-16.1	-6.8	-4.7	-14.5	0.8	1.7	-1.7	-0.6	-0.4	-1.5	0.1	0.1
Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема	52.0	38.8	-53.5	7.3	-13.6	-23.2	-20.7	16.9	-25.0	-20.0	-48.2	-49.2	-64.2	-24.4	-43.6	-0.5	-1.3	-1.2	-2.1	-0.6	-1.1
Производство на електрична опрема	27.8	-24.8	-43.2	33.0	-24.2	-11.9	-12.7	-42.2	-21.1	-2.0	-2.2	29.5	-25.9	-4.0	-8.7	0.0	-0.1	0.6	-0.7	-0.1	-0.2
Производство на останата опрема за транспорт	-18.4	-46.4	44.5	79.6	19.0	-2.0	40.6	11.1	34.6	2.4	35.9	21.7	71.7	18.9	-2.8	0.0	0.2	0.1	0.4	0.1	0.0
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-3.1	8.7	14.4	-3.0	-9.5	-16.1	-5.4	11.1	-20.0	1.7	16.0	15.0	36.3	-1.5	-13.8	0.3	1.9	1.9	3.9	-0.2	-1.8

Извор: Индекси на индустриското производство (2010=100), Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 6

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА

	2008	2009	2010	2011	2012	2011				2012				2013		Најнови податоци			
						Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Апр-13	Мај-13	Јун-13	Јул-14
	<i>реални годишни промени во %</i>																		
Промет во трговија на мало*	3.1	-2.9	2.2	8.2	-5.8	7.4	6.7	9.9	8.4	-5.7	-3.4	-4.7	-9.4	0.9	-8.2	-5.4	-9.2	-9.8	-
Приходи од ДДВ*	1.4	-1.9	5.4	7.9	-11.8	15.1	-0.5	7.3	10.6	-2.8	-12.1	-8.7	-22.5	-26.6	11.5	1.4	37.0	1.8	-0.9
Увоз на стоки за широка потрошувачка*	9.8	-8.7	7.8	1.4	-2.0	4.5	-7.7	4.6	4.8	0.4	0.2	-8.2	0.7	-5.5	1.0	8.8	-3.4	-2.9	-
Домашно производство на потрошни добра	5.4	-4.5	-1.8	4.7	2.6	2.1	11.3	4.9	0.6	-0.3	3.8	-3.3	9.1	15.7	5.9	16.4	-1.1	3.0	8.3
Кредити на население*	31.8	4.0	2.2	5.1	1.6	1.4	2.8	4.0	5.1	5.7	4.5	1.1	1.6	3.5	3.1	3.4	3.7	3.1	3.7
Просечна нето-плата*	1.9	10.7	1.4	-2.4	-3.0	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-2.6	-3.4	-4.3	-2.3	-1.8	-2.1	-1.4	-1.9	-
Приватни нето-трансфери*	-12.5	18.6	20.2	1.2	8.3	-9.0	-13.9	0.7	24.7	32.2	29.8	1.0	-12.7	-12.1	-13.1	-14.2	-13.2	-11.8	-
Пензии*	8.4	9.5	1.1	0.4	0.9	-0.9	-0.2	0.2	2.5	3.4	2.2	1.5	-3.4	4.9	6.5	7.6	6.2	5.7	6.3

*реалните стапки на раст се пресметани од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела7

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ

	2008	2009	2010	2011	2012	2011				2012				2013		Најнови податоци			
						Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Апр-13	Мај-13	Јун-13	Јул-13
<i>реални годишни промени во %, освен за СДИ промените на реалните износи се во милиони денари</i>																			
Увоз на средства за работа*	19.4	-3.3	-12.7	2.2	-5.1	8.3	16.9	-6.6	-6.0	-9.3	-11.2	-0.1	0.1	10.1	22.9	27.5	15.5	25.7	-
Извршени градежни работи*	16.3	14.9	12.9	29.4	6.1	55.4	52.8	13.4	18.8	-21.1	-12.3	39.9	6.8	81.6	39.4	47.6	37.5	34.1	-
Домашно производство на капитални производи	-1.0	-23.1	-10.8	56.1	2.3	49.9	59.9	64.3	50.4	11.9	-5.8	3.6	1.4	14.9	2.6	1.3	-7.8	16.5	13.9
Државни капитални инвестиции*	36.7	-32.3	12.4	11.1	2.4	19.5	70.8	-16.5	-0.8	2.4	-25.5	-0.3	34.7	-7.3	3.4	15.3	-3.6	-5.7	80.9
Странски директни инвестиции**	-8,211.9	-14,385.6	766.5	9,310.5	-12,836.0	9,856.9	-3,259.1	67.8	2,645.0	-6,249.5	542.1	-4584.2	-2544.4	-422.1	1,194.7	1,958.6	-700.1	333.0	-
Долгорочни кредити на претпријатија*	25.9	8.6	9.1	6.6	-2.5	10.3	12.9	11.5	6.6	7.7	5.5	-3.0	-2.4	-6.7	-10.9	-7.9	-8.5	-10.9	-8.5
Залихи на готови производи***	-5.5	-2.2	-3.2	7.3	-6.0	5.9	19.5	18.2	6.0	-3.9	-1.8	-8.8	0.2	-5.1	-4.1	-10.6	-14.8	-7.4	-0.2

*реалните стапки на раст се пресметани од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

**реалните износи се пресметани од НБРМ, со делење на номиналните износи со нивото на индексот на потрошувачките цени.

*** податоците од јануари 2013 година се со нова базна година и нова пондерациона структура.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 8

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Централен буџет и буџети на фондови)

	2012				Вкупно 2012	2013			Јан-Јули 2013	годишни стапки на промени во 2013 година (во %)				придонеси кон год.раст на приходи и расходи, во п.п.	процент на реализација Јан.-Јули	Планиран Буџет за 2013
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4		Кв.1	Кв.2	Јули		Кв.1	Кв.2	Јули	Јан.-Јули			
<i>во милиони денари</i>																
ВКУПНИ ПРИХОДИ	31,798	35,133	35,446	35,696	138,073	29,901	36,151	14,693	80,745	-6.0	2.9	17.6	1.7	1.7	54.6	147,958
Даночни приходи и придонеси	27,872	28,962	30,368	30,180	117,382	26,476	30,665	11,522	68,663	-5.0	5.9	6.2	1.4	1.2	54.7	125,555
Даночни приходи (ССП)	210	192	224	372	998	249	214	79	542	18.6	11.5	-2.5	12.2	0.1	52.7	1,028
Даноци	18,217	18,592	20,013	18,797	75,619	16,507	20,015	7,666	44,188	-9.4	7.7	5.2	0.2	0.1	54.1	81,685
Персонален данок на доход	2,298	2,363	2,276	2,616	9,553	2,436	2,475	860	5,771	6.0	4.7	8.2	5.8	0.4	55.8	10,350
Данок на добивка	964	1,312	661	715	3,652	1,617	1,247	286	3,150	67.7	-5.0	49.7	27.7	0.9	78.7	4,003
ДДВ	9,798	9,100	10,460	9,111	38,469	7,441	10,520	4,291	22,252	-24.1	15.6	3.0	-3.5	-1.0	49.2	45,184
Акцизи	3,399	4,034	4,733	4,430	16,596	3,168	3,807	1,510	8,485	-6.8	-5.6	-0.1	-5.1	-0.6	57.8	14,678
Увозни давачки	932	994	1,046	1,095	4,067	1,015	1,085	353	2,453	8.9	9.2	-3.6	7.0	0.2	62.2	3,942
Други даноци	826	789	837	830	3,282	830	881	366	2,077	0.5	11.7	44.7	11.2	0.3	58.9	3,528
Придонеси	9,445	10,178	10,131	11,011	40,765	9,720	10,436	3,777	23,933	2.9	2.5	8.3	3.6	1.0	55.9	42,842
Фонд за ПИОМ	6,375	6,876	6,836	7,437	27,524	6,537	7,017	2,553	16,107	2.5	2.1	8.4	3.2	0.6	56.0	28,747
Агенција за вработување	402	437	435	472	1,746	413	446	160	1,019	2.7	2.1	6.7	3.0	0.0	52.9	1,926
Фонд за здравствено осигурување	2,668	2,865	2,860	3,102	11,495	2,770	2,973	1,064	6,807	3.8	3.8	8.2	4.5	0.4	55.9	12,169
Неданочни приходи	2,782	3,081	3,683	3,038	12,584	2,570	2,165	2,610	7,345	-7.6	-29.7	138.1	5.5	0.5	53.1	13,836
Капитални приходи	746	2,697	623	367	4,433	299	2,461	177	2,937	-59.9	-8.8	-11.9	-19.4	-0.9	66.3	4,432
Странски донации	280	296	595	1,874	3,045	456	752	353	1,561	62.9	154.1	36.3	86.9	0.9	44.2	3,535
Приходи од наплатени заеми	118	97	177	237	629	100	108	31	239	-15.3	11.3	-62.7	-19.8	-0.1	39.8	600
ВКУПНИ РАСХОДИ	36,328	38,650	39,424	41,438	155,840	41,348	38,521	15,227	95,096	13.8	-0.3	5.9	6.4	6.4	57.4	165,653
Тековни трошоци	32,113	34,935	35,005	35,030	137,083	37,303	34,538	13,581	85,422	16.2	-1.1	0.6	6.1	5.5	58.1	146,944
Плати и надоместоци	5,680	5,702	5,650	5,682	22,714	5,618	5,646	1,911	13,175	-1.1	-1.0	0.3	-0.9	-0.1	56.9	23,136
Стоки и услуги	3,739	3,322	3,346	4,245	14,652	4,109	3,679	1,301	9,089	9.9	10.7	15.5	11.0	1.0	52.1	17,441
Трансфери	22,164	25,110	24,416	23,811	95,501	26,413	24,315	9,705	60,433	19.2	-3.2	5.0	6.9	4.4	59.1	102,253
Трансфери (ССП)	208	191	345	452	1,196	219	191	118	528	5.3	0.0	28.3	7.5	0.0	61.2	863
Социјални трансфери	17,015	17,254	17,529	17,878	69,676	17,933	18,448	6,412	42,793	5.4	6.9	11.4	6.9	3.1	57.6	74,248
Други трансфери	4,941	7,665	6,542	5,481	24,629	8,261	5,676	3,175	17,112	67.2	-25.9	-6.3	7.0	1.3	63.0	27,142
Каматни плаќања	530	801	1,593	1,292	4,216	1,163	898	664	2,725	119.4	12.1	-45.9	6.5	0.2	66.2	4,114
Камати по домашен долг	242	347	291	426	1,306	311	548	138	997	28.5	57.9	17.9	41.2	0.3	62.2	1,604
Камати по надворешен долг	288	454	1,302	866	2,910	852	350	526	1,728	195.8	-22.9	-52.6	-6.7	-0.1	68.8	2,510
Капитални трошоци	4,215	3,715	4,419	6,408	18,757	4,045	3,983	1,646	9,674	-4.0	7.2	88.1	9.9	1.0	51.7	18,709
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ	-4,530	-3,517	-3,978	-5,742	-17,767	-11,447	-2,370	-534	-14,351	152.7	-32.6	-71.6	44.6	-	81.1	-17,695

Извор: Министерство за финансии на Република Македонија.

Табела 9

НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД СМТК

во милиони евра	НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД СМТК										
	Вкупно	Производи за храна	Пијалоци и тутун	Суровини освен гориво	Минерални горива, мазива и сл.	Животински и растителни масла	Хемиски производи	Производи класирани по материјали	Машини транспортни уреди	Разни готови производи	Трансакции и непомната стока
ИЗВОЗ											
2008	2,698	210	149	183	211	8	123	1,079	127	606	1
2009	1,937	202	141	123	145	6	123	551	110	535	1
2010	2,535	249	153	196	195	8	288	750	150	542	2
2011	3,198	267	170	207	266	13	538	883	253	599	2
2012	3,114	264	185	206	199	12	529	807	309	601	1
1	211	11	15	14	18	1	35	53	20	44	0
2	237	13	18	13	16	1	44	61	23	48	0
3	268	22	12	18	16	1	51	69	27	52	0
4	240	24	9	15	20	1	40	70	22	39	0
5	279	23	14	22	16	1	52	77	27	47	0
6	277	25	15	17	15	1	39	79	29	56	0
7	274	22	29	19	16	1	36	64	25	62	0
8	248	23	10	17	20	1	40	70	24	43	0
9	271	27	13	16	14	1	45	74	28	53	0
10	274	30	13	22	13	1	51	69	27	48	0
11	272	25	15	19	17	1	51	64	29	52	0
12	263	19	22	15	17	1	46	58	28	58	0
2013											
1	230	13	21	18	11	1	42	53	23	48	0
2	231	13	8	16	5	1	44	62	27	53	0
3	260	23	12	19	7	1	56	53	33	57	0
4	278	27	14	20	7	0	54	77	33	46	0
5	255	24	13	20	7	0	51	66	33	40	0
6	272	25	27	16	7	0	55	55	32	55	0
7	311	25	30	20	9	0	47	77	37	65	0
УВОЗ											
2008	4,664	424	35	236	956	46	416	1,257	986	308	1
2009	3,637	401	37	145	583	33	408	868	873	282	7
2010	4,137	421	44	219	729	39	500	1,048	831	302	4
2011	5,038	483	49	263	1,034	55	596	1,404	841	310	4
2012	5,062	529	58	232	1,078	62	575	1,423	798	303	5
1	369	35	4	20	106	5	31	100	51	18	0
2	356	35	3	16	113	5	44	58	63	19	0
3	440	50	8	29	102	7	57	101	63	24	0
4	458	45	5	29	67	3	44	171	69	23	2
5	454	43	5	32	84	6	54	139	65	26	0
6	395	43	4	24	70	6	46	114	63	24	0
7	413	45	6	10	70	3	58	128	70	24	0
8	407	43	5	15	97	5	46	100	70	26	0
9	402	45	3	9	80	6	47	123	58	30	0
10	462	51	5	15	100	6	54	127	71	33	0
11	457	48	6	18	95	6	49	134	72	29	0
12	449	48	4	15	95	3	46	128	83	26	1
2013											
1	374	41	3	13	83	5	45	116	51	16	0
2	364	34	4	12	53	5	53	117	64	22	0
3	399	39	6	16	63	2	59	113	70	30	0
4	460	49	4	20	72	3	62	132	88	30	0
5	433	42	4	14	63	3	58	144	77	28	0
6	397	41	6	8	56	4	57	121	81	24	0
7	450	48	6	12	78	5	57	133	82	28	2

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 11

МЕНУВАЧКИ ПАЗАР									
	БАНКИ			МЕНУВАЧНИЦИ			ВКУПНО		
	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп
<i>во милиони евра</i>									
2004	286.3	149.2	137.1	494.6	266.3	228.3	780.9	415.5	365.4
2005	340.3	108.6	231.7	541.1	235.6	305.5	881.4	344.2	537.2
2006	429.7	126.5	303.2	555.8	208.0	347.8	985.5	334.5	651.0
2007	470.7	191.5	279.2	609.1	200.8	408.3	1,079.9	392.4	687.5
2008	544.6	317.4	227.2	585.0	209.3	375.7	1,129.6	526.6	602.9
2009	476.2	282.0	194.3	766.6	197.1	569.5	1,242.8	479.1	763.8
2010	480.3	175.1	305.2	815.9	148.5	667.5	1,296.3	323.6	972.7
2011	464.4	165.6	298.7	924.2	146.8	777.3	1,388.5	312.5	1,076.1
1	29.8	12.0	17.8	47.5	9.7	37.7	77.3	21.7	55.6
2	30.6	12.1	18.5	48.3	12.1	36.2	78.9	24.2	54.7
3	33.4	16.8	16.6	51.2	12.6	38.5	84.6	29.5	55.1
4	34.0	15.4	18.6	63.6	11.6	52.0	97.7	27.0	70.7
5	36.1	15.9	20.2	62.6	12.7	49.9	98.7	28.6	70.1
6	36.6	15.9	20.7	64.1	12.7	51.4	100.6	28.5	72.1
7	42.4	16.0	26.4	108.0	12.6	95.4	150.4	28.6	121.8
8	43.8	14.0	29.9	103.4	12.1	91.3	147.2	26.1	121.2
9	38.2	10.8	27.5	91.3	12.5	78.8	129.6	23.3	106.3
10	36.9	10.6	26.3	82.9	12.6	70.3	119.8	23.2	96.6
11	39.7	11.5	28.2	80.4	12.6	67.8	120.1	24.1	96.0
12	62.8	14.7	48.1	120.8	12.9	107.9	183.6	27.6	156.0
2012	399.5	111.2	288.3	1,081.1	161.7	919.5	1,480.6	272.9	1,207.8
1	34.0	8.7	25.3	76.3	10.3	65.9	110.2	19.0	91.3
2	30.1	7.7	22.4	61.3	11.1	50.2	91.4	18.9	72.6
3	32.2	9.1	23.1	77.8	13.0	64.8	110.0	22.0	88.0
4	33.4	8.1	25.4	90.2	11.4	78.9	123.7	19.4	104.3
5	36.7	10.6	26.1	95.6	12.9	82.8	132.3	23.4	108.9
6	32.9	9.3	23.6	85.5	15.4	70.1	118.4	24.7	93.6
7	39.0	11.4	27.6	127.5	14.5	113.0	166.5	25.9	140.6
8	36.6	10.8	25.8	109.5	13.0	96.5	146.1	23.9	122.2
9	31.7	9.5	22.2	86.9	13.1	73.8	118.7	22.6	96.0
10	33.0	8.5	24.5	97.9	14.1	83.9	131.0	22.6	108.4
11	30.0	8.4	21.6	83.5	15.1	68.4	113.6	23.5	90.1
12	29.9	9.1	20.7	89.0	17.8	71.2	118.9	27.0	91.9
01-07.2013	179.5	65.4	114.1	605.9	112.3	493.6	785.4	177.7	607.7
1	24.5	8.8	15.7	67.8	14.2	53.6	92.3	23.1	69.2
2	25.8	6.9	18.9	69.9	14.3	55.6	95.7	21.2	74.5
3	25.5	9.1	16.4	71.7	17.0	54.7	97.2	26.1	71.0
4	25.9	10.2	15.7	90.2	18.2	72.1	116.1	28.4	87.8
5	25.1	8.9	16.2	92.1	15.4	76.6	117.2	24.3	92.9
6	23.9	9.7	14.2	87.3	15.5	71.8	111.2	25.2	86.0
7	28.7	11.7	17.0	126.9	17.7	109.3	155.6	29.3	126.3

Извор: НБРМ.

Табела 12

НЕДК И РЕДК					
	НЕДК	РЕДК-ТЖ	Релативни цени - ТЖ	РЕДК - ЦП	Релативни цени - ЦП
	<i>индекси 2006=100</i>				
2004	97.9	106.5	108.8	104.3	106.7
2005	99.8	102.2	102.5	101.2	101.4
2006	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2007	99.6	97.2	97.6	96.6	97.0
2008	100.6	98.7	98.1	97.2	96.6
2009	106.6	99.7	93.5	98.5	92.4
2010	106.0	97.0	91.5	99.5	93.9
2011	106.9	96.5	90.3	101.7	95.2
1	106.8	97.4	91.2	101.0	94.6
2	106.5	97.5	91.6	100.8	94.7
3	106.5	97.8	91.8	103.0	96.7
4	106.4	97.4	91.6	102.8	96.5
5	105.9	96.7	91.3	101.5	95.9
6	106.1	96.0	90.4	101.5	95.6
7	106.5	95.6	89.7	100.7	94.5
8	107.5	96.5	89.8	102.8	95.6
9	107.6	95.8	89.0	101.9	94.7
10	107.8	95.7	88.8	101.8	94.5
11	107.7	95.9	89.0	101.4	94.2
12	107.6	96.2	89.4	101.7	94.5
2012	108.3	97.3	89.8	103.2	95.4
1	107.5	97.9	91.1	100.7	93.7
2	107.5	98.0	91.2	102.5	95.3
3	107.8	97.5	90.4	103.6	96.1
4	106.2	96.5	90.9	101.6	95.7
5	108.2	97.9	90.5	103.5	95.7
6	109.1	97.6	89.5	104.3	95.6
7	108.7	96.2	88.5	103.6	95.3
8	108.9	97.2	89.3	102.8	94.5
9	109.2	97.7	89.5	104.4	95.6
10	108.8	96.8	88.9	103.5	95.1
11	108.5	96.5	89.0	103.7	95.5
12	108.8	97.2	89.3	104.5	96.1
2013					
1	108.4	97.8	90.2	103.7	95.7
2	108.4	97.8	90.2	103.1	95.1
3	108.1	96.8	89.5	102.6	94.9
4	108.4	97.9	90.4	103.7	95.7
5	108.3	97.8	90.2	102.8	94.9
6	109.7	98.4	89.7	104.3	95.1
7	109.8	97.6	88.9	103.8	94.5

Извор: НБРМ.

Табела 13

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

	Просечен курс				Курс на крај на период			
	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR
2004	39.7337	90.4298	49.4105	61.3377	39.7085	86.4983	45.0676	61.3100
2005	39.5871	89.6186	49.2919	61.2958	39.3402	89.2717	51.8589	61.1779
2006	38.8981	89.7611	48.7854	61.1885	38.0696	91.1007	46.4496	61.1741
2007	37.2534	89.4324	44.7184	61.1838	36.8596	83.2901	41.6564	61.2016
2008	38.6300	77.1265	41.8646	61.2654	41.0428	63.0387	43.5610	61.4123
2009	40.5769	68.8041	44.0766	61.2728	41.1165	67.6695	42.6651	61.1732
2010	44.5956	71.7150	46.4574	61.5150	49.3026	71.5008	46.3140	61.5050
2011	49.9881	70.8931	44.2281	61.5289	50.5964	73.6322	47.5346	61.5050
1	48.1809	72.4702	45.9858	61.5116	47.5236	71.4427	44.8614	61.5050
2	47.4083	72.6380	45.0951	61.5075	48.0545	71.9104	44.6919	61.5050
3	47.8229	71.0588	43.9906	61.5183	47.3456	69.9923	43.6595	61.5162
4	47.4222	69.7080	42.6383	61.5200	47.8064	68.9834	41.3947	61.5125
5	49.0049	70.0430	42.8266	61.5297	50.7237	71.0577	43.1713	61.6141
6	50.9005	69.5135	42.8109	61.6103	51.1964	68.4819	42.7175	61.6200
7	52.2133	69.5330	43.1423	61.6168	53.9524	70.4154	43.1998	61.6029
8	55.0191	70.1998	42.9071	61.5086	52.0182	69.5301	42.4562	61.5063
9	51.4977	70.4906	44.5426	61.5027	50.3842	70.6415	45.1737	61.5040
10	50.0403	70.6839	44.9128	61.5042	50.3685	69.9437	43.4357	61.5050
11	49.9897	71.6720	45.3129	61.5025	50.0826	72.0569	46.1243	61.5114
12	50.1034	72.8051	46.6049	61.5134	50.5964	73.6322	47.5346	61.5050
2012								
1	50.7711	73.8973	47.6848	61.5049	51.0584	73.5882	46.9146	61.5050
2	50.9539	73.5147	46.5380	61.5024	51.0373	72.5321	45.7113	61.5000
3	50.9953	73.6944	46.5718	61.5016	51.0627	73.7558	46.0505	61.5050
4	51.1828	74.7904	46.7293	61.5394	51.2153	75.4693	46.5115	61.5301
5	51.3028	76.5755	47.9980	61.6301	51.2749	77.1936	49.5105	61.5812
6	51.2945	76.4874	49.2161	61.6075	51.2320	76.3908	48.9532	61.6321
7	51.2608	78.0377	50.0522	61.5723	51.2224	78.8845	50.2353	61.5181
8	51.2045	78.0567	49.7112	61.5004	51.2127	77.7415	49.0285	61.5013
9	50.8721	77.0299	47.8767	61.5031	50.8313	77.0638	47.5644	61.5008
10	50.8325	76.2839	47.4019	61.4990	50.8890	76.2831	47.4459	61.4994
11	51.0251	76.5473	47.9742	61.5015	51.0673	75.8768	47.3298	61.5004
12	50.8933	75.7020	46.9413	61.5013	50.9106	75.2800	46.6510	61.5000
2013								
1	50.1280	74.0866	46.3616	61.5043	49.6378	71.6662	45.4258	61.5111
2	50.0665	71.5578	46.0427	61.5996	50.6022	71.3133	47.0476	61.6183
3	50.2843	71.7134	47.5128	61.6552	50.6247	73.0126	48.0544	61.6153
4	50.5582	72.5475	47.3870	61.6510	50.2056	73.0421	47.0125	61.6475
5	49.7118	72.6641	47.4611	61.6522	49.3733	72.0492	47.6302	61.6525
6	50.0172	72.3482	46.7918	61.6694	49.9936	71.9577	47.1576	61.6821
7	49.8603	71.5884	47.1648	61.6491	49.8689	70.9210	46.3063	61.5133
8	49.8569	71.5340	46.1982	61.4965	49.9650	72.0263	46.4729	61.5069

Извор: НБРМ.

Табела 14

ТЕКОВИ НА КРЕИРАЊЕ И ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ПРИМАРНИ ПАРИ			
	Кумулативна промена I-XII.2012	Кумулативна промена VII.2013-XII.2012	Месечна промена VII.2013 /VI.2013
<i>во милиони денари</i>			
Примарни пари*	3,390	-1,070	1,410
Депозити на држава	-12,153	5,778	-2,435
Девизни трансакции	5,589	-5,482	2,334
Банки	8,463	-1,853	367
Држава	-2,874	-3,629	1,967
Благајнички записи	6,285	500	-1,480
Репо операции	2,700	-2,700	0
Расположив депозит	-1,158	-1,226	2,893
Останати ставки	2,127	2,060	98

*Примарните пари не вклучуваат задолжителна резерва во девизи.

Извор: НБРМ.

Табела 15

БИЛАНС НА НБРМ (СКРАТЕНА ФОРМА)				
	Кумулативна промена I - XII.2012	Кумулативна промена XII.2012 - VII.2013	Месечна промена VII.2013 /VI.2013	Состојба VII.2013
<i>во милиони денари</i>				
Примарни пари*	2,292	-1,227	1,291	54,709
Нето девизна актива	6,408	-7,030	44	121,881
Нето домашна актива	-4,116	5,803	1,247	-67,173

* Вклучува готови пари во оптек (вклучително и готовината во благајна на банките), задолжителна резерва на денарските и девизните депозити и вишокот на
Извор: НБРМ.

Табела 16

МОНЕТАРНИ АГРЕГАТИ																						
	2011				2012				2013				2011				2012				2013	
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Јули	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Јули
	<i>период во однос на претходен период, во %</i>											<i>годишни промени, во %</i>										
M0	-3.4	2.4	-4.0	15.3	-9.0	7.0	1.4	5.7	-1.2	-3.4	2.4	7.6	2.1	1.8	9.5	3.1	7.7	13.7	4.3	13.3	2.3	2.1
M1	-5.8	7.3	-0.9	6.6	-3.2	3.1	3.3	4.4	0.4	-1.4	0.9	7.5	10.4	6.9	6.9	9.8	5.5	9.9	7.6	11.6	6.7	4.1
M4	0.9	2.0	2.4	4.1	1.0	0.3	0.8	2.2	1.6	-1.5	0.8	11.4	8.6	10.5	9.7	9.8	8.0	6.3	4.4	5.0	3.0	2.0
M4-денарски дел	0.1	2.7	2.5	8.5	3.0	1.3	2.3	2.7	1.9	0.3	0.6	14.5	10.3	12.5	14.4	17.7	16.1	15.8	9.6	8.4	7.3	5.6

Извор: НБРМ.

Табела 17

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

	Состојба на 30.06.2013 година	Состојба на 31.07.2013 година	Месечна промена (јули 2013/јуни 2013)	Годишна промена јуни 2013/јуни2012)	Годишна промена јули 2013/јули 2012)	Придонес во месечниот пораст на вкупните депозити во јули 2013 година	Придонес во годишниот пораст на вкупните депозити во јули 2013 година
	во милиони денари		во %			во %	
Вкупни депозити	245,542	246,963	0.6	3.9	3.1	100%	100%
Денарски*	137,749	137,946	0.1	9.6	8.3	13.9	143.6
Девизни	107,793	109,017	1.1	-2.6	-2.9	86.1	-43.6
Депозити на домаќинства	180,424	181,288	0.5	5.8	6.1	60.9	140.8
Денарски*	88,511	89,160	0.7	9.2	9.6	45.7	105.8
Девизни	91,913	92,129	0.2	2.6	2.9	15.2	35.0
Депозити на претпријатија од приватен сектор	49,347	49,668	0.7	-4.5	-8.5	22.6	-62.6
Денарски*	35,170	34,904	-0.8	8.6	4.7	-18.7	21.1
Девизни	14,177	14,765	4.1	-26.5	-29.5	41.4	-83.8

* Денарските депозити се со вклучени депозитни пари.

Извор: НБРМ.

Табела 18

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %

	2010				2011				2012				2013		
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	јули
Вкупни депозити	11.4	15.2	14.5	13.7	12.4	9.2	10.5	9.2	9.5	7.6	5.7	4.9	4.6	3.9	3.1
Денарски	7.7	15.9	21.0	19.9	17.2	11.8	13.0	14.3	18.6	16.9	16.4	11.5	8.2	9.6	8.3
Девизни	14.8	14.6	9.0	8.2	8.1	6.8	8.2	4.3	0.8	-1.3	-4.6	-2.1	0.6	-2.6	-2.9
Краткорочни	6.9	11.1	8.4	7.7	7.6	2.1	6.7	7.8	7.1	5.9	0.3	-2.3	-4.0	-5.8	-6.8
Долгорочни	47.7	53.2	50.5	43.3	39.1	39.1	35.6	22.5	20.5	19.7	24.2	25.1	28.6	27.7	28.6
Претпријатија од приватен сектор	-5.5	7.6	6.8	6.4	11.3	-1.7	4.7	6.1	6.2	0.8	-3.4	-2.0	-4.6	-4.5	-8.5
Домаќинства	19.9	19.6	17.6	17.4	14.0	14.2	14.3	12.0	12.0	10.9	9.2	7.2	7.2	5.8	6.1

Извор: НБРМ.

Табела 19

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

	Состојба на 30.06.2013 година	Состојба на 31.07.2013 година	Месечна промена (јули 2013/јуни 2013)	Годишна промена јуни 2013/јуни 2012)	Годишна промена јули 2013/јули 2012)	Придонес во месечниот пораст на вкупните кредити во јули 2013 година	Придонес во годишниот пораст на вкупните кредити во јули 2013 година
	во милиони денари		во %			во %	
Вкупни кредити на банките	224,152	224,897	0.3	3.7	3.5	100%	100%
Денарски*	168,408	169,712	0.8	5.8	5.2	175.0	111.3
Девизни**	55,745	55,186	-1.0	-2.4	-1.5	-75.0	-11.3
Домаќинства	90,855	91,756	1.0	7.5	7.8	120.8	88.0
Денарски	84,540	85,494	1.1	8.7	9.0	128.1	93.7
Девизни	6,316	6,262	-0.9	-6.6	-6.4	-7.2	-5.7
Претпријатија	132,427	132,197	-0.2	1.0	0.5	-30.9	8.7
Денарски	83,062	83,338	0.3	2.9	1.3	37.1	14.5
Девизни	49,366	48,859	-1.0	-1.9	-0.9	-68.0	-5.8

* Денарските кредити ги вклучуваат и кредитите со валутна клаузула.

** Девизните категории се вреднувани по тековниот девизен курс.

Табела 20

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %

	2010				2011				2012				2013		
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	јули
Вкупни кредити	2.5	5.8	7.7	7.1	8.0	8.6	8.1	8.5	8.0	7.5	6.6	5.4	4.3	3.7	3.5
Денарски	2.6	3.7	5.5	2.3	3.2	4.8	2.7	5.1	5.6	6.9	9.3	9.5	7.8	5.8	5.2
Девизни	2.4	13.1	15.8	24.0	24.6	20.9	25.9	18.5	15.2	9.2	-0.6	-5.1	-5.0	-2.4	-1.5
Краткорочни	-3.4	-0.2	1.7	-1.0	-1.7	-2.0	-2.5	0.2	-0.4	1.4	5.6	4.0	3.5	3.0	0.9
Долгорочни	1.1	5.8	8.3	10.8	13.8	15.4	14.8	11.1	10.3	8.9	5.3	4.9	1.8	0.2	1.9
Претпријатија	4.0	7.9	10.2	8.4	9.0	9.7	8.6	8.6	8.2	7.6	6.3	4.5	2.5	1.0	0.5
Домаќинства	0.6	2.8	4.3	5.1	6.6	7.0	7.4	8.1	7.4	6.8	6.7	6.5	6.7	7.5	7.8

Извор: НБРМ.

Табела 21

НЕТО ДЕВИЗНА АКТИВА НА БАНКИТЕ

	Состојба VII.2013	Месечна промена VII.2013/ VI.2013	Годишна промена VII.2013/VII.2012
	<i>во милиони денари</i>		
Девизни средства	36,203	1,805	478
Девизни обврски	41,135	-847	6,271
Нето девизна актива	-4,932	2,653	-5,793

Извор: НБРМ.

Табела 22

КАМАТНИ СТАПКИ

	август 2013 година	месечна промена	годишна промена
		<i>во %</i>	
Каматна стапка на аукциите на благајничките записи (28 дена)	3.25	0.00	-0.48
Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити (МКДОНИА)	1.80	-0.05	-0.40
	јули 2013 година	месечна промена	годишна промена
	<i>во %</i>		<i>во процентни поени</i>
Пондериран активни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	7.6	0.0	-0.4
Пондериран пасивни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	3.0	-0.1	-0.4

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ

Табела 23

КАМАТНИ СТАПКИ НА МЕГУБАНКАРСКИ ПАЗАР НА ДЕПОЗИТИ

Период	МКДОНИА	МБКС	СКИБОР преку ноќ	СКИБОР 1 недела	СКИБОР 1 месец	СКИБОР 3 месеци	СКИБОР 6 месеци	СКИБОР 9 месеци	СКИБОР 12 месеци	
										во %
I.2011	2.47	2.49	2.75	3.62	4.35	5.32				
II	2.17	2.24	2.63	3.54	4.29	5.27				
III	2.29	2.23	2.51	3.43	4.25	5.15				
IV	2.19	2.28	2.46	3.45	4.25	5.14				
V	2.12	2.12	2.38	3.39	4.24	5.09				
VI	2.09	2.10	2.29	3.27	4.17	5.08				
VII	2.19	2.19	2.23	3.17	4.17	5.03	5.55	6.05	6.60	
VIII	2.21	2.22	2.19	3.17	4.15	5.00	5.47	6.00	6.49	
IX	2.17	2.19	2.19	3.19	4.16	4.96	5.47	5.98	6.47	
X	2.19	2.02	2.18	3.18	4.14	4.95	5.46	5.94	6.44	
XI	1.99	1.99	2.18	3.17	4.12	4.91	5.43	5.91	6.37	
XII	2.15	2.16	2.19	3.18	4.11	4.83	5.36	5.84	6.27	
I.2012	2.12	2.11	2.18	3.18	4.14	4.81	5.34	5.82	6.25	
II	2.14	2.14	2.19	3.18	4.14	4.78	5.28	5.79	6.24	
III	2.10	2.11	2.19	3.18	4.16	4.76	5.29	5.78	6.26	
IV	2.15	2.13	2.18	3.18	4.10	4.71	5.27	5.77	6.21	
V	1.89	2.18	2.09	3.07	4.03	4.56	5.19	5.67	6.13	
VI	2.18	2.37	2.03	3.01	4.00	4.46	5.04	5.54	6.02	
VII	2.12	2.32	2.06	3.02	4.02	4.51	5.04	5.54	6.03	
VIII	2.20	2.39	2.07	3.03	4.03	4.49	5.04	5.53	6.03	
IX	2.11	2.17	2.03	3.01	3.97	4.47	5.03	5.52	6.01	
X	2.17	2.31	2.03	3.00	3.96	4.46	5.02	5.52	6.00	
XI	2.10	2.22	2.02	2.94	3.92	4.40	4.97	5.47	5.96	
XII	2.04	2.12	2.01	2.93	3.90	4.36	4.96	5.46	5.94	
I.2013	2.03	2.12	2.01	2.84	3.81	4.28	4.89	5.39	5.88	
II	1.75	1.78	2.00	2.56	3.48	3.98	4.57	5.08	5.55	
III	1.77	1.91	1.99	2.46	3.38	3.91	4.44	4.95	5.45	
IV	1.81	2.04	1.95	2.44	3.34	3.82	4.32	4.86	5.36	
V	1.90	2.01	1.93	2.39	3.18	3.66	4.18	4.74	5.22	
VI	1.82	2.05	1.91	2.34	3.15	3.64	4.17	4.71	5.18	
VII	1.85	2.01	1.88	2.31	3.08	3.60	4.10	4.63	5.10	
VIII	1.80	2.14	1.82	2.25	2.98	3.51	4.01	4.51	5.00	

Извор: НБРМ.

Табела 24

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9.7	5.6	8.1	2.2
VI	9.7	5.8	8.1	2.3
IX	9.6	6.1	8.1	2.5
XII	9.8	6.5	7.2	3.0
III.2009	9.9	6.6	7.4	3.2
VI	10.1	6.8	7.7	3.3
IX	10.3	7.4	7.6	3.3
XII	10.3	7.5	7.6	3.4
III.2010	9.8	7.5	7.3	3.2
VI	9.6	7.0	7.3	3.1
IX	9.2	6.8	7.4	3.0
XII	9.0	6.7	7.4	3.0
III.2011	8.9	6.0	7.4	2.8
VI	8.8	5.9	7.4	2.8
IX	8.8	5.8	7.4	2.7
XII	8.8	5.6	7.3	2.5
III.2012	8.6	5.2	7.1	2.3
VI	8.5	5.1	7.0	2.3
IX	8.4	4.9	6.9	2.2
XII	8.3	4.8	6.8	2.1
III.2013	8.2	4.6	6.6	1.9
IV	8.2	4.6	6.6	1.9
V	8.1	4.6	6.6	1.9
VI	8.1	4.5	6.5	1.9
VII	8.0	4.4	6.5	1.8

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 25

	КАМАТНИ СТАПКИ НА НОВИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %			
	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9.1	3.8	8.0	1.4
VI	9.3	4.2	8.1	1.2
IX	9.1	4.5	7.8	1.9
XII	9.1	4.4	6.6	1.5
III.2009	9.7	4.6	7.0	1.9
VI	10.8	4.5	7.8	1.5
IX	10.3	5.2	8.3	1.5
XII	10.1	5.2	7.5	1.6
III.2010	10.0	5.0	7.8	1.5
VI	9.7	4.3	7.8	1.1
IX	9.3	3.8	7.4	1.0
XII	8.6	4.2	7.3	1.3
III.2011	8.1	3.1	6.8	1.0
VI	8.2	3.2	7.4	0.8
IX	8.3	3.2	7.4	0.8
XII	8.2	3.9	6.9	0.9
III.2012	8.0	2.9	6.8	0.8
VI	7.8	2.9	7.3	0.7
IX	7.8	2.6	7.1	0.7
XII	7.7	3.0	6.2	0.7
III.2013	7.2	2.6	6.6	0.5
IV	7.1	2.2	6.5	0.5
V	6.7	2.6	6.6	0.5
VI	6.9	2.6	6.3	0.6
VII	7.2	2.5	6.5	0.6

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 26

	КАМАТНИ СТАПКИ ПО ГРУПИ НА БАНКИ					
	големи банки			мали банки		
	големи банки	средни банки	мали банки	големи банки	средни банки	мали банки
	каматна стапка на денарски кредити, во %			каматна стапка на денарски депозити, во %		
III.2008	8.6	11.4	10.6	5.6	5.6	5.8
VI	8.7	11.2	10.2	5.8	5.9	6.0
IX	8.8	11.1	10.0	6.1	6.1	6.1
XII	9.0	11.2	10.3	6.6	6.5	5.9
III.2009	9.2	11.2	10.5	6.8	6.2	5.9
VI	9.7	11.0	10.9	7.1	6.4	5.2
IX	9.8	11.1	11.0	7.6	7.0	5.1
XII	9.9	11.1	10.9	7.7	7.2	5.3
III.2010	9.5	10.6	10.9	7.7	7.1	5.7
VI	9.3	10.2	10.9	7.2	6.5	5.6
IX	9.0	9.4	10.6	7.0	6.5	5.6
XII	8.9	9.3	10.6	6.9	6.2	5.7
III.2011	8.7	9.3	10.4	6.0	5.8	6.0
VI	8.6	9.9	10.2	5.8	6.2	5.8
IX	8.5	9.8	10.1	5.8	5.9	6.7
XII	8.6	9.1	9.9	5.7	5.0	6.9
III.2012	8.5	9.0	9.7	5.2	4.8	7.0
VI	8.3	8.8	9.6	5.0	4.8	6.6
IX	8.2	8.7	9.5	4.8	4.7	6.5
XII	8.1	9.0	9.7	4.6	4.9	6.5
III.2013	8.0	8.8	9.6	4.4	4.7	6.1
IV	8.0	8.7	9.7	4.5	4.5	6.0
V	7.9	8.7	9.5	4.4	4.6	5.9
VI	7.9	8.6	9.5	4.3	4.5	5.9
VII	7.8	8.6	9.5	4.3	4.4	5.8

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 27

КАМАТНИ СТАПКИ ПО ГРУПИ НА БАНКИ						
	големи банки	средни банки	мали банки	големи банки	средни банки	мали банки
	каматна стапка на девизни кредити, во %			каматна стапка на девизни депозити, во %		
III.2008	8.1	8.3	9.0	2.2	2.3	0.9
VI	8.1	8.3	9.0	2.2	2.5	0.9
IX	8.1	8.3	9.0	2.5	2.8	0.9
XII	6.8	8.3	9.0	3.0	3.0	1.5
III.2009	7.1	8.0	9.0	3.2	3.4	1.9
VI	7.2	8.9	9.0	3.3	3.6	1.8
IX	7.1	8.8	12.7	3.2	3.6	2.3
XII	7.0	9.0	5.9	3.2	3.9	2.8
III.2010	7.0	8.2	10.1	3.1	3.6	3.0
VI	6.9	8.3	8.2	3.1	3.1	2.9
IX	6.9	8.3	7.7	3.0	3.0	2.9
XII	6.9	8.3	7.6	3.0	3.0	2.9
III.2011	6.9	8.3	9.0	2.8	2.8	3.0
VI	6.8	8.4		2.7	3.0	3.0
IX	6.9	8.4		2.6	2.9	2.9
XII	6.8	8.2	7.7	2.5	2.6	3.0
I.2012	6.7	8.1	7.6	2.4	2.6	3.0
III.2012	6.5	7.9	7.5	2.2	2.5	3.0
VI	6.4	7.8	7.4	2.1	2.5	2.9
IX	6.3	7.7	7.3	2.1	2.3	3.0
XII	6.2	7.7	7.3	2.0	2.4	3.1
III.2013	6.1	7.6	7.3	1.8	2.1	3.0
IV	6.1	7.5	7.3	1.8	2.2	3.0
V	6.0	7.5	7.2	1.8	2.2	2.9
VI	6.0	7.4	7.2	1.8	2.2	2.8
VII	6.0	7.4	7.2	1.7	2.2	2.6

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 28

КАМАТНИ СТАПКИ ПО СЕКТОРИ				
	Население		Претпријатија	
	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %
III.2008	11.1	6.1	8.6	4.7
VI	10.9	6.2	8.7	5.2
IX	10.9	6.5	8.7	5.5
XII	11.0	7.0	8.8	5.8
III.2009	10.9	7.5	9.1	5.4
VI	11.1	8.2	9.5	5.0
IX	11.2	8.5	9.6	5.3
XII	11.1	8.7	9.7	5.2
III.2010	10.4	8.4	9.4	5.3
VI	10.4	8.0	9.1	4.6
IX	9.4	7.5	9.0	4.7
XII	9.4	7.3	8.8	4.5
III.2011	9.3	6.5	8.7	4.2
VI	9.2	6.2	8.6	4.5
IX	9.1	6.2	8.6	4.5
XII	9.1	6.0	8.5	4.3
III.2012	9.0	5.6	8.4	4.1
VI	8.9	5.2	8.2	4.3
IX	8.7	5.1	8.1	4.0
XII	8.6	5.0	8.1	4.1
III.2013	8.5	4.7	8.0	3.9
IV	8.5	4.7	7.9	4.1
V	8.4	4.6	7.8	4.0
VI	8.3	4.6	7.8	3.9
VII	8.2	4.5	7.9	3.9

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 29

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Каматни стапки на тековни сметки		Каматни стапки на кредитни картички
	Кредити	Депозити	Кредити
VI.09	12.3	0.8	15.9
IX	12.2	0.9	15.8
XII	12.7	0.9	15.7
III.10	12.7	0.8	15.6
VI	12.2	0.7	14.4
IX	11.5	0.6	12.5
XII	11.4	0.5	12.2
III.11	10.7	0.5	11.3
VI	10.7	0.4	11.6
IX	10.6	0.3	11.5
XII	10.5	0.3	11.3
III.12	10.4	0.4	11.5
VI	10.3	0.3	11.5
IX	10.2	0.3	10.8
XII	10.2	0.3	11.0
III.13	10.3	0.2	10.8
IV	10.1	0.2	11.2
V	10.2	0.2	11.3
VI	10.1	0.2	11.0
VII	9.9	0.2	10.8

Извор: НБРМ.